

## Великодушната и секогаш пријателски настроена Маја ни долетува овој четврток во Cineplexx

„[Пчеличката Маја: Медени игри](#)“ е уште една убава приказна за Маја и нејзиниот најдобар пријател Вили како и некои нови и стари пријатели од Ливадата. Кога прентузијастичната Маја случајно ќе ја посрамоти кралицата на Бузтрополис, принудена е да ги обедини своите сили со тимот на бунтовници инсекти и да се натпреварува на Медените игри. За да ја спаси својата кошница Маја ќе мора да ја напушти, да истражи нови подрачја, да запознае нови пријатели и да се соочи со новите сојузници кои ќе и бидат голем предизвик. За среќа, нејзиниот најдобар пријател Вили, симпатичен но несмасен, мравките Арни и Барни, нејзините доверливи советници, и скакулецот Флип, ќе бидат постојано со неа.

Пчеличката Маја се темели на германскиот роман за деца кој за прв пат беше објавен во 1912 година. Во меѓувреме преведен е на многу јазици и во него уживаа децата ширум светот. За тоа што е и како оваа германска приказна стана популарна е интересна приказна сама по себе. Едно е јасно, дека Маја е харизматична пчелка која на сите им се допаѓа и често не е достапна на денешните млади гледачи. Нејзиниот дух, важноста која ја додава на пријателството, како и нејзината бестрашност се она што ја прави составен дел од културата на Германија, Австралија, и сите други земји.

Филмот е синхронизиран на македонски!



Покрај Пчеличката Маја на репертоарот ќе се најдат и две комедии кои со сигурност ќе ве насмеат до солзи.

Група пријатели кои редовно се сретнуваат на [ноќите за играње](#) игри се обидуваат да го решат мистериозното убиство. Приказната во филмот се одвива помеѓу група пријатели кои редовно се состануваат за да ја поминат ноќта заедно со дружење и играње. Тие вечери претставуваат долгогодишна традиција и бегство од секојдневните грижи, се додека една вечер тие не се сведоци на случувања што ќе им го променат животот.

Приказната за „[Смртта на Сталин](#)“ се одвива во последните денови на советскиот диктатор и го открива хаосот кој настанува во режимот по неговата смрт.

## Неделна програма 22.02.2018 - 28.02.2018

### 50 нијанси Ослободени 2D

Секој ден:

17:15, 18:00, 19:15, 20:15, 21:15, 22:15

### Ноќ за игри 2D

Секој ден: 17:30, 20:00, 22:10, 22:45

### Лавиринт: Лек за Смртта 3D

Секој ден: 18:20

### Смртта на Сталин Дигитал 2D

Секој ден: 20:45

### Црниот пантер 3D

Секој ден: 17:00, 19:45, 21:30

Викенд: 14:20, 17:00, 19:45, 21:45

### Црниот пантер 2D

Секој ден: 16:15, 18:45, 20:30, 22:30

Викенд: 13:00, 16:15, 18:45, 20:30, 22:30

### 12 Храбри 2D

Четврток-Недела: 22:00

### Џуманџи 3D

Секој ден: 16:00, 19:30

### Сите пари на светот 2D

Секој ден: 21:00

### ОСКАР РЕВИЈА

#### Истребувач 2049 Дигитал 2D

Понеделник: 20:00

#### Сите пари на светот 2D

Вторник: 21:00

#### Три билборди пред Ебинг Мисури Дигитал 2D

Среда: 20:00

### ДЕТСКИ ФИЛМОВИ

#### Пчеличката Маја: Медени игри Дигитал 3D

#### СИНХОРИНИЗРАН

Секој ден: 16:15, 17:30, 18:15, 19:00

Викенд:

11:20, 12:30, 13:20, 14:30, 15:40, 16:15, 18:15, 19:00

#### Џуџињата го возвраќаат ударот 3D

Викенд: 11:00, 12:00, 14:00

#### Истражувачот Тад и тајната на кралот Мида 3D

Секој ден: 15:45, 17:45

Викенд: 11:40, 13:40, 15:45, 17:45

#### Истражувачот Тад и тајната на кралот Мида 2D

Секој ден: 16:45

Викенд: 12:40, 16:45

#### Малиот Брод Спасител 2D СИНХОРИНИЗРАН

Секој ден: 15:40, 16:30

Викенд: 12:20, 14:40, 16:30

### ОПЕРА

Боеми, МЕТ, сателитски пренос во живо

Сабота: 18:30

\*Cineplexx го задржува правото за промена на редовниот репертоар.